

Медиумска Информативна Агенција
Акционерско друштво во државна сопственост, Скопје
Agjencia Informative Mediaike
ne profesione shklop
AD MIA - SNA MIA
SKOPJE - SHKUP

Примено: Регистар	18.6.2025		
Орг. Единица Nisa Org	Билт. Numar	Период Shtete	Вредност Vera
05	11/11		

Акционерско друштво Медиумска информативна агенција - Скопје во државна сопственост

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2024
со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ	8
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	9
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2024 ГОДИНА	
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2024 ГОДИНА	



PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
Т+389 (0)2 3233 301
Т+389 (0)2 3233 302
www.rsm.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Основачот и Раководството на АД Медиумска информативна агенција – Скопје во државна сопственост

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД Медиумска информативна агенција – Скопје во државна сопственост (Друштвото) коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД Медиумска информативна агенција – Скопје во државна сопственост заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.



PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
Т+389 (0)2 3233 301
Т+389 (0)2 3233 302
www.rsm.mk

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Мислење

Според наше мислење, финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни со оние во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД Медиумска информативна агенција – Скопје во државна сопственост за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 18.06.2025

Овластен ревизор
Јаглика Јорданова Андријеска

Друштво за ревизија
PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Друштво за ревизија PCM
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

	Белешка	Година завршена на 31.12	
		2024	2023
		МКД '000	МКД '000
Приходи од продажба	4	14,039	15,211
Останати приходи од работењето	5	48,805	57,745
Приходи од работењето		62,844	72,957
Трошоци за сировини и други материјали	8	1,002	894
Набавна вредност на продадени стоки	8	-	-
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и	8	-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	4,417	4,804
Останати трошоци од работењето	8	8,783	9,278
Трошоци за вработени	6	59,437	51,257
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7	3,675	4,129
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и	8	-	-
тековни средства			
Резервирања за трошоци и ризици	8	-	-
Останати расходи од работењето	8	111	132
Расходи од работењето		77,426	70,495
Приходи од финансирање	9	1	0
Расходи од финансирање	10	26	13
Добивка / (Загуба) пред оданочување		(14,606)	2,449
Данок на добивка	11	-	(251)
Нето добивка / загуба		(14,606)	2,198
ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		(14,606)	2,198
Останата сеопфатна добивка			
Добивка за годината			2,198
Загуба за годината		(14,606)	-
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		-	2,198
Вкупна сеопфатна загуба за годината		(14,606)	-

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на Друштвото на 18.06.2025.

Претседател на УО и Генерален директор
Дарко Јаневски



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Белешка	Година завршена на 31.12	
		2024	2023
		МКД '000	МКД '000
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12.1	908	1,399
Материјални средства	12.2	27,467	28,626
Вложувања во недвижности	12.3	-	-
Долгорочни финансиски средства	12.4	-	-
Долгорочни побарувања	12.5	-	-
Одложени даночни средства	12.6	-	-
Долгорочни средства		28,375	30,025
Залихи	13.1	-	9
Нетековни средства кои се чуваат за продажба	13.2	-	-
Побарувања од поврзани друштва	13.3	-	-
Побарувања од купувачите	13.4	4,961	4,967
Побарувања од државата	13.5	1,210	1,210
Побарувања од вработените	13.6	-	2
Останати краткорочни побарувања	13.7	-	-
Краткорочни финансиски средства	13.8	10	3,702
Парични средства	13.9	7,801	18,394
Однапред платени трошоци	13.10	-	-
Тековни средства		13,982	28,284
ВКУПНО СРЕДСТВА		42,357	58,309
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал на содружниците	16	3,731	3,731
Резерви	16	1,325	746
Акумулирана добивка/(загуба)	16	29,035	27,415
Добивка/(загуба) за годината		(14,606)	2,198
Капитал и резерви		19,484	34,090
Долгорочни резервирања	14.1	-	-
Долгорочни обврски	14.2	-	-
Одложени даночни обврски	14.3	-	-
Долгорочни обврски		-	-
Обврски кон поврзани друштва	15.1	-	-
Обврски кон добавувачите	15.2	663	704
Обврски кон државата	13.5	1,138	1,004
Обврски кон вработените	15.3	361	361
Останати краткорочни обврски	15.4	-	-
Краткорочни финансиски обврски	15.5	-	-
Однапред пресметани обврски	15.6	20,711	22,150
Тековни обврски		22,873	24,219
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		42,357	58,309

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на Друштвото на 18.06.2025.

Претседател на УО и Генерален директор
 Дарко Јаневски



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

МКД '000	Капитал	Ревалоризациони резерви и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка	Резерви	Акумулирана добивка/ (загуба)	Вкупно
2023					
Состојба на 1 јануари	3,731	-	746	27,415	31,892
Нето добивка/загуба за годината				2,198	2,198
Состојба на 31 декември	3,731	-	746	29,614	34,090
2024					
Состојба на 1 јануари	3,731	-	746	29,614	34,090
Издвојување на општи резерви			579	(579)	-
Нето добивка/загуба за годината				(14,606)	(14,606)
Состојба на 31 декември	3,731	-	1,325	14,429	19,484

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

МКД '000	2024	2023
А Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка / (загуба) пред оданочување	(14,606)	2,449
Усогласувања за:		
Депрецијација / амортизација	3,675	4,129
Отпис на побарувања/обврски	(1)	-
Приходи од субвенции	(45,000)	(52,000)
Приходи/расходи за камати, нето	21	(0)
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал	(55,911)	(45,422)
Намалување/(Зголемување) на залихите	9	-
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите	6	(358)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од вработените	2	5
Намалување/(Зголемување) на краткорочни финансиски средства	3,692	-
Зголемување/(Намалување) на обврските кон добавувачите	(39)	(250)
Зголемување/(Намалување) на обврските кон државата	417	(40)
Зголемување/(Намалување) на ПВР	(1,438)	(883)
Зголемување/(Намалување) на долгорочни обврски	-	-
Парични средства кои произлегуваат од работењето	(53,262)	(46,947)
Платени камати	(23)	-
Платен данок на добивка	(284)	(779)
Нето парични текови од оперативни активности	(53,569)	(47,726)
Б Парични текови од инвестициони активности		
Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства	(2,025)	(5,375)
Примени камати	1	0
Нето парични текови од инвестициони активности	(2,024)	(5,375)
В Парични текови од финансиски активности		
Државни поддршки	45,000	52,000
Нето парични текови од финансиски активности	45,000	52,000
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	(10,593)	(1,101)
Парични средства на почетокот на годината	18,394	19,495
Парични средства на крајот на годината	7,801	18,394

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО ЗА ДРУШТВОТО

АД Македонска информативна агенција Скопје - во државна сопственост, (во понатамошниот текст "Друштвото") е акционерско друштво формирано во Скопје на 18 февруари 1992 година.

На 31 декември 2024 година, Друштвото има 77 вработени (2023 година: 76 вработени).

ТЕКОВНА СОСТОЈБА (важечка на датум на издавање на ревидираните финансиски извештаи)

ЕМБС	5201764
Целосен назив на правното лице	Акционерско Друштво Медиумска информативна агенција – Скопје во државна сопственост
Седиште	Ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Бр. 3 СКОПЈЕ – ЦЕНТАР, ЦЕНТАР
Вид на субјект на упис	АД
Датум на основање	18.02.1992
Големина на правниот субјект	мал
Организационен облик	05.5 – акционерско друштво

Основна главнина

Паричен влог МКД	0,00
Непаричен влог МКД	3.730.600,00
Уплатен дел МКД	3.730.600,00
Вкупно основна главнина МКД	3.730.600,00

Сопственици

ЕМБС	4064682
Назив	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Адреса	Ул. 11-ти ОКТОМВРИ Бр.ББ СКОПЈЕ ЦЕНТАР
Држава	Република Северна Македонија
Тип на сопственик	Основач/сопственик/ Основач
Паричен влог МКД	0,00
Непаричен влог МКД	3.730.600,00
Уплатен дел МКД	3.730.600,00
Вкупно основна главнина МКД	3.730.600,00

Дејност:

Приоритетна дејност / Главна приходна шифра	63.91 Дејности на новинските агенции
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	

Надзорен одбор

Борис Јосифовски	Претседател на НО
Воислав Цветковски	Член на НО
Љубица Томик	Независен член на НО
Менсур Красниќи	Независен член на НО
Верица Иванова	Член на НО

Управен одбор

Дарко Јаневски	Претседател на УО и генерален директор
Осама Муадини	Член на УО и заменик директор
Пандорка Арсовска Гацова	Член на УО задолжена за генералниот сервис на вести
Даниела Димитриева	Член на УО задолжена за правни работи
Виолета Геров	Член на УО

2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се усвоени за подготовката на финансиските извештаи се прикажани подолу. Овие политики се применуваат конзистентно за сите презентирани години, освен ако не е поинаку наведено.

2.1. Основа за изготвување

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Во Службен весник на РСМ број 75 од 3 април 2024 година објавен е Правилникот за начинот на водење сметководство во кој се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување. Меѓународните стандарди за финансиско известување ги содржат Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС). Согласно овој Правилник, субјектот ќе ги усвои МСФИ почнувајќи од 1 јануари 2025 година и ќе обезбеди споредбени податоци согласно МСФИ во финансиските извештаи за 2025 година.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на методот на историска набавна вредност, освен ако не е наведено поинаку во сметководствените политики. Историската набавна вредност генерално се заснова на објективната вредност на дадениот надомест за стекнување на средствата во времето на нивната набавка. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена во трансакција под комерцијални услови, помеѓу страни доволно информирани и спремни своеволно да ја прифатат трансакцијата.

Користење на проценки и расудувања

Подготвувањето на финансиските извештаи бара употреба на одредени сметководствени проценки. Тоа исто така бара од раководството да прави расудувања кои влијаат на примената на сметководствените политики на Друштвото. Областите што вклучуваат повисок степен на проценка или сложеност, или области каде претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се прикажани во белешка 3.

2.2. Странска валута

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари, што е функционална и известувачка валута на Друштвото.

Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута Друштвото ги преведува во функционална валута т.е. валута на примарното економско окружување во кое Друштвото работи користејќи го девизниот курс на датумот на трансакцијата. Добивките и загубите што произлегуваат од промените на девизниот курс по датумот на трансакцијата, се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка, т.е. во добивката, односно загубата.

2.3. Признавање на приходи Продажба на производи

Приходот од продажба на производи треба да биде признаен кога ќе бидат исполнети сите од наведените услови:

- a) Ентитетот му ги пренел на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста на производите.
- b) Ентитетот не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до степен кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту пак ефективна контрола над продадените производи.
- c) Износот на приходот може веродостојно да се измери.
- d) Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за ентитетот.
- e) Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

Извршени услуги

Приходот од давање на услуги се признава во сметководствените периоди во кои се обезбедени услугите. Кога резултатот на трансакцијата која вклучува давање на услуги може веродостојно да се процени, приходот поврзан со трансакцијата треба да се признае со повикување на степенот на довршеност на трансакцијата на крајот на периодот на известување. Кога резултатот на трансакцијата која вклучува давање на услуги не може веродостојно да се процени, приходот треба да се признае само до висината на признаените расходи кои се надоместливи. Резултатот на трансакцијата може веродостојно да се процени кога се исполнети сите од следните услови:

- a) Износот на приходот може веродостојно да се измери.
- b) Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за ентитетот.
- c) Степенот на довршеност на трансакцијата на крајот на периодот на известување може веродостојно да се измери.
- d) Трошоците направени за трансакцијата и трошоците за довршување на трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

Камати

Приходите од камати се признаваат во добивката или загубата кога се пресметуваат со примена на методот на ефективна камата.

2.4. Данок од добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Основа за пресметување на данокот од добивка е добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основа за пресметување на данокот од добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководството и сметководствените стандарди. Основата за пресметување на данокот од добивка се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели. Во Република Северна Македонија, стапката на данок на добивка изнесува 10%.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временни разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

2.5. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска благајна, девизна благајна, парични средства на жиро сметки во деловните банки и девизни средства на девизни сметки.

2.6. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Останатите побарувања се мерат по амортизирана набавна вредност намалена за загубите поради обезвреднување.

Исправка на вредноста на сомнителните и спорни побарувања

Со товарење на расходите се формира исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплативи на датумот на извештајот за финансиска состојба. Индикатори за ненаплативоста на побарувањата се следните: доцнење при наплата на побарувањата, несолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

2.7. Запихи

Залихите на материјали, производство во тек и готови производи се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите треба да ги опфати сите трошоци за набавка, трошоците за конверзија и другите трошоци направени за залихите да се доведат до нивната сегашна локација и состојба. Нето реализационата вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци неопходни за да се изврши продажбата.

Набавната вредност на залихите е определена со користење на методот на просечни цени.

Намалување на вредноста на залихите се прави за оштетени и слабо движечки залихи во зависност од нивната идна употреба и нето реализациона вредност.

2.8. Прекиното работење и средства кои се чуваат за продажба

Прекиното работење претставува одделна главна линија на деловно работење или географска област на работењето која е или отуѓена или е класифицирана како таква која се чува за продажба. Тоа се состои од работење и парични текови кои можат јасно да се разликуваат, оперативно и за целите на финансиското известување, од остатокот на Друштвото. Резултатите од прекинатото работење Друштвото ги прикажува посебно во извештајот на сеопфатна добивка.

Друштвото класифицира нетековно средство (или група за отуѓување) како такво кое се чува за продажба, кога неговата сметководствена вредност ќе биде надоместена главно преку трансакција на продажба наместо преку континуирано користење. За ова да биде случај, средството (или групата за отуѓување) мора да биде расположливо за продажба веднаш во неговата сегашна состојба. За продажбата да биде многу веројатна, соодветно ниво на раководство мора да се обврзе на план за продажба на средството (или групата за отуѓување) и мора да е започната активна програма за лоцирање на купувач и извршување на планот. Групите за отуѓување и нетековните средства кои се чуваат за продажба се признаваат во извештајот за финансиска состојба по пониската од нивната сметководствена вредност и објективната вредност намалена за трошоците за продажба.

Кога едно средство ќе биде класифицирано како средство кое се чува за продажба, за тоа средство престанува да се пресметува амортизација.

2.9. Вложувања во недвижности

Вложувањата во недвижности ги вклучуваат зградата, земјиштето под зградата, паркингот, заедничките простории и вградената опрема во сопственост на Друштвото чија цел е за генерирање приходи од наемнини или за зголемување на вредноста на капиталот или и двете, но не и за продажба во редовниот тек на работење, за производство или испорака на стоки или услуги или за административни цели.

Класификацијата на вложувањата во недвижности се заснова на критериумот дека недвижноста се користи за генерирање на приходи од наемнини.

Вложувањата во недвижности се мерат по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и загубите поради обезвреднување, доколку има. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на стекнувањето на средството. Трошоците за само изградените вложувања во недвижности ги вклучуваат трошоците за материјалите и работната рака и сите други трошоци кои директно може да се припишат на доведување на вложувањата во недвижности во состојбата предвидена за нивната намена и капитализирани трошоци за позајмување. Сите добивки или загуби од отуѓување на вложувања во недвижности (пресметани како разлика помеѓу нето приливите од отуѓување и сметководствената вредност на средството) се признаваат во добивката или загубата.

Депрецијацијата се заснова врз вредноста на средството намалена за нејзината резидуална вредност и се признава во добивката или загубата по праволиниска основа во текот на проценетиот корисен век на секоја компонента на вложувањата во недвижности. Пристап по компоненти се применува за компонентите и корисниот век на траење и стапката на депрецијација се базира на проценетиот век на употреба на компонентите.

Проценетиот корисен век на траење е:

Згради: 40 години

Инсталации: 20 години

Опрема: 4 години

Методите на депрецијација, корисните векови и резидуалните вредности се ревидираат на секој датум на известување и се коригираат соодветно.

Вложувањата во недвижности се отпишуваат при отуѓување или кога нема очекувани идни економски користи од нивната употреба или отуѓување.

2.10. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и евентуални акумулирани загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на стекнувањето на средството.

Депрецијацијата е системска распределба на износот по којшто се амортизира средството во текот на неговиот корисен век на употреба. Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Друштвото користи праволиниски метод на депрецијација кој резултира во константен трошок во текот на векот на употреба доколку не се менува остатокот на вредноста на средството. Земјиштето, трајни добра (уметнички слики, книги и сл.) и инвестициите во тек не се амортизираат. Проценетиот корисен век на траење е како што следи:

Градежни објекти: 10-40 години
Мебел и останата опрема: 4-10 години
Компјутерска опрема и транспортни средства: 4 години

Преостанатата вредност и векот на употреба на средството се ревидираат на крајот на секоја финансиска година и, доколку очекувањата се разликуваат од претходните проценки, промена(и)та се евидентира како промена во сметководствена проценка.

Ставка од недвижности, постројки и опрема се отпишува при отуѓување или кога нема очекувани идни економски користи од нејзината употреба или отуѓување. Признаената добивка или признаената загуба што настанува од отпишување на ставка од недвижности, постројки и опрема е определена како разлика помеѓу нето принос од отуѓување, доколку постои, и сметководствената вредност на ставката. Така настанатата признаена добивка, односно загуба е вклучена во добивката или загубата кога ставката е отпишана.

2.11. Нематеријални средства

Нематеријалните средства кои се стекнати од Друштвото и имаат ограничен век на употреба се мерат според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Процентниот корисен век на траење е како што следи:

Софтвер и лиценци: 4-5 години

Методите на амортизација, корисните векови и резидуалните вредности се ревидираат на секој датум на известување и се коригираат соодветно.

2.12. Обезвреднување на нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари. За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои не можат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единица која генерира пари.

2.13. Заеми

Заемите и кредитите почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, заемите и кредитите се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

2.14. Резервирања

Друштвото треба да признае резервирање кога има сегашна обврска (законска или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека за подмирување на обврската ќе биде баран одлив на ресурси во кои се вградени економски користи и кога може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Резервирањата треба да се проверуваат на крајот на секој период на известување и да се коригираат за да ја одразат најдобрата тековна проценка. Доколку не е повеќе веројатно дека за подмирување на обврската ќе биде потребен одлив на ресурси кои содржат економски користи, резервирањето треба да се анулира. Ако ефектот од временската вредност на парите е значаен, резервирањата се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и специфичните ризици на обврската.

2.15. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кои ги дава Друштвото во размена за извршена услуга од страна на вработените. Користите на вработените се поделени во четири категории:

- Краткорочни користи за вработените, какви што се плати, надници, придонеси за социјално осигурување, платени годишни одмори и платени отсуства поради боледување, учество во добивката и бонуси (доколку треба да се платат во рамките на дванаесет месеци од крајот на периодот) и немонетарни користи (како на пример, здравствена грижа, домување, автомобили и бесплатни или субвенционирани добра или услуги) за постојаните вработени.
- Користи по престанок на работниот однос какви што се пензии, други пензиски користи, животно осигурување по престанок на работниот однос и здравствена грижа по престанок на работниот однос.
- Други долгорочни користи за вработените, вклучувајќи отсуства по долгогодишна служба или отсуство по определен број на години, јубилејни или други користи за долгогодишна служба, користи заради долгорочна инвалидност и, доколку треба да се платат дванаесет месеци или повеќе после крајот на периодот, учества во добивка, бонуси и одложени примања.
- Отпремнини.

2.16. Капитал

Капиталот ги претставува нето средствата или главнината на Друштвото. Компоненти на капиталот се: капитал на сопствениците (основна главнина), задржана добивка, резерви кои претставуваат распределба на задржана добивка и резерви кои претставуваат корекции заради одржување на капиталот кои може да се прикажат одвоено.

Ревалоризациони резерви

Ревалоризационите резерви се формираат врз основа на извршената ревалоризација на нетековните средства. Овие резерви не се предмет на распределба.

Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од основната главнина на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на сопствениците.

Реинвестирана добивка (Резерви за инвестиции)

Под реинвестирана добивка се подразбираат извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата во материјални средства (недвижности, постројки и опрема), вклучително и вложувањата во материјални средства набавени преку финансиски лизинг, како и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, освен вложувања во патнички автомобили, мебел, теписи, аудио визуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други вложувања кои служат за административни цели.

Доколку Друштвото ги отуѓи средствата со кои се стекнал преку реинвестирање на добивката во рок од пет години од денот во кој е извршено инвестициското вложување, го должи данокот кој би го платил кога не би ја намалил даночната основа за износот на извршените вложувања.

2.17. Нови стандарди и толкувања кои се уште не се задолжителни или порано усвоени

Нема нови стандарди, дополнувања и толкувања прифатени во Република Северна Македонија, а стапени во сила за годишни периоди почнувајќи по 1 јануари 2024 година.

3. КОРИСТЕЊЕ НА ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Подготовката на финансиските извештаи бара од раководството да направи проценки, расудувања и претпоставки кои влијаат на износите презентирани во финансиските извештаи. Раководството на континуирана основа ги оценува своите проценки и расудувања во врска со средствата, обврските, приходите и расходите. Раководството ги базира своите проценки, расудувања и претпоставки врз историско искуство и врз други различни фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идни настани, за кои раководството верува дека се разумни под околностите. Сметководствените проценки и расудувања ретко ќе се изедначат со соодветните реални резултати. Проценките, расудувањата и претпоставките за кои постои ризик материјално да влијаат на сметководствената вредност на средствата и обврските во следната финансиска година се презентирани подолу.

Проценка на корисен век на средствата

Друштвото ги одредува проценетиот корисен век и соодветните трошоци за амортизација за неговите недвижности, постројки и опрема и нематеријалните средства со ограничен век на траење. Корисниот век може значително да се промени како резултат на технички иновации или некој друг настан. Трошокот за амортизација ќе се зголеми кога корисниот век е помал од претходно проценетиот корисен век, или ќе бидат отпишани технички застарени или не-стратешки средства што се напуштени или продадени.

Обезвреднување на побарувања од купувачи и други побарувања

Резервирањето за исправка на сомнителни и спорни побарувања се формира врз основа на проценетите загуби кои произлегуваат од неисполнувањето на обврските на клиентот. Проценката се базира на анализа на старосната структура на побарувањата, историски отписи, кредитоспособност на клиентите и промени во условите на исплата, определени при утврдувањето на адекватноста на резервацијата за исправка на сомнителни и спорни побарувања.

Резервирање за обезвреднување на залихи

Резервирање за обезвреднување на залихите бара одреден степен на проценка и проценка. Нивото на резервирање се проценува земајќи го предвид неодамнешното продажно искуство, старосната структура на залихите и другите фактори кои влијаат на застареноста на залихите.

Белешка 4

МКД '000

	2024	2023
Приходи од продажба	14,039	15,211
<i>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА</i>		
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	13,619	14,238
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	420	974

МКД '000

	2024	2023
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	14,238	13,971
Приходи од извршени услуги во земјата	14,238	13,971

МКД '000

	2024	2023
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	974	2,121
Приходи од извршени услуги во странство	974	2,121

Белешка 5

МКД '000

	2024	2023
Останати приходи од работењето	48,805	57,745
<i>ПРИХОДИ ОД ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</i>		
<i>ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</i>		
Приходи од наплатени отпишани побарувања	1	-
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	46,438	56,229
Останати приходи од работењето	2,365	1,516

Приходите од субвенции и донации (кои во најголем дел се однесуваат на субвенции примени од државата) во 2024 година се намалени за 9.790 илјади денари во споредба со 2023 година. Ваквото намалување на приходите значајно придонесе и за реализираниот негативен резултат за 2024 година.

Белешка 6

МКД '000

	2024	2023
Трошоци за вработените	59,437	51,257
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	54,821	46,781
Останати трошоци за вработените	1,008	1,765
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	292	556
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	3,316	2,155

Белешка 7

	МКД '000	
	2024	2023
Трошоци за амортизација	3,675	4,129
Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба)	3,675	4,129

Белешка 8

	МКД '000	
	2024	2023
Останати трошоци од работењето	14,313	15,108
<i>ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</i>		
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	153	101
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	122	315
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	582	395
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	28	-
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	115	70
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	2	2
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	-	11
<i>ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ</i>		
Транспортни услуги	441	513
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	1,331	1,249
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	-	-
Услуги за одржување и заштита	2,396	2,776
Наем - лизинг	-	90
Комунални услуги	74	62
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	28	61
Останати услуги	146	53
<i>РЕЗЕРВИРАЊА</i>		
<i>ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО</i>		
Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	915	1,105
Трошоци за репрезентација	320	58
Трошоци за осигурување	388	162
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	143	101
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	5	37
Трошоци за користење на права (освен наем)	3	1
Останати трошоци на работењето	7,009	7,815
<i>ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</i>		
<i>ОСТАНАТИ РАСХОДИ</i>		
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	103	132
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	7	-
<i>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</i>		

Белешка 9

	МКД '000	
	2024	2023
Приходи од финансирање	1	0
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	1	0

Белешка 10

	МКД '000	
	2024	2023
Расходи од финансирање	26	13
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	3	13
Останати финансиски расходи	23	-

Белешка 11

	МКД '000	
	2024	2023
Данок на добивка		
Добивка пред оданочување	(14,606)	2,449
Даночно непризнаени расходи	-	58
Даночна основа	(14,606)	2,507
Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа	-	250
Ефективна даночна стапка	0.00%	10.21%

Белешка 12.1

МКД '000

Нематеријални средства

	Лиценци и права
2023	
Набавна вредност	
Состојба на 1.1.	3,093
Набавки во текот на годината	538
Корекција	(60)
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	3,571
Исправка на вредноста	
Состојба на 1.1.	(1,527)
Амортизација за тековна година	(405)
Корекција	(240)
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	(2,172)
Сегашна вредност 31.12.	1,399
2024	
Набавна вредност	
Состојба на 1.1.	3,571
Набавки во текот на годината	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	3,571
Исправка на вредноста	
Состојба на 1.1.	(2,172)
Амортизација за тековна година	(491)
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	(2,663)
Сегашна вредност 31.12.	908

Белешка 12.2

МКД '000

Недвижности, постројки и опрема

	010	011	012	013	014	015	016	017	
2023	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Аванси за набавка на материјални средства	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1.1.	-	27,275	-	16,047	-	-	-	-	43,323
Набавки во текот на годината	-	-	-	4,837	-	-	-	-	4,837
Отуѓување/Расходување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корекција	-	-	-	60	-	-	-	-	60
Состојба на 31.12.	-	27,275	-	20,944	-	-	-	-	48,220
Исправка на вредноста									
Состојба на 1.1.		(2,487)	-	(13,621)	-	-			(16,109)
Депрецијација за тековна година		(682)	-	(3,043)	-	-			(3,725)
Отуѓување/Расходување		-	-	-	-	-			-
Корекција		-	-	240	-	-			240
Состојба на 31.12.		(3,169)	-	(16,424)	-	-			(19,594)
Сегашна вредност 31.12.	-	24,106	-	4,520	-	-	-	-	28,626

	010	011	012	013	014	015	016	017	
2024	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Аванси за набавка на материјални средства	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1.1.	-	27,275	-	20,944	-	-	-	-	48,220
Набавки во текот на годината	-	-	-	2,025	-	-	-	-	2,025
Отуѓување/Расходување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	27,275	-	22,969	-	-	-	-	50,245
Исправка на вредноста									
Состојба на 1.1.		(3,169)	-	(16,424)	-	-			(19,594)
Депрецијација за тековна година		(682)	-	(2,502)	-	-			(3,184)
Отуѓување/Расходување		-	-	-	-	-			-
Состојба на 31.12.		(3,851)	-	(18,927)	-	-			(22,778)
Сегашна вредност 31.12.	-	23,424	-	4,043	-	-	-	-	27,467

Во 2018 година е добиен градежен објект на трајно користење по Одлука на Влада на Република Северна Македонија број 44-7312/1 од 31.07.2018 година ("Службен весник на Република Македонија бр. 146/2018").
Во 2019 година Друштвото го евидентира во основните средства со книговодствена вредност на 31 декември 2019 година од 24.765 илјади МКД.
Друштвото нема ограничување во располагањето со средствата кои ги поседува ниту пак има средства заложени како обезбедување.

Белешка 12.3
Вложувања во недвижности

МКД '000

<u>2023</u>	Вложувања во недвижности	Вложувања во недвижности во подготовка	Аванси за вложувања во недвижност и	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Набавки во текот на годината	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Рекласификација	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Исправка на вредноста				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Депрецијација за тековна година	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Сегашна вредност 31.12.	-	-	-	-

<u>2024</u>	Вложувања во недвижности	Вложувања во недвижности во подготовка	Аванси за вложувања во недвижност и	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Набавки во текот на годината	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Рекласификација	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Исправка на вредноста				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Депрецијација за тековна година	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Сегашна вредност 31.12.	-	-	-	-

Белешка 12.4

МКД '000

Долгорочни финансиски средства

	2024	2023
	-	-

Белешка 12.5

МКД '000

	2024	2023
Долгорочни побарувања	-	-

Белешка 12.6

МКД '000

	2024	2023
Одложени даночни средства	-	-

Белешка 13.1

МКД '000

	2024	2023
Залихи	-	9

ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

ЗАЛИХА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ

Ситен инвентар во употреба

Вредносно усогласување на залихи на ситен инвентар, амбалажа и автогуми

873

882

(873)

(873)

ПРОИЗВОДСТВО

БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

СТОКИ

Белешка 13.2

МКД '000

	2024	2023
Средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	-	-

Белешка 13.3

МКД '000

	2024	2023
Побарувања од поврзани друштва	-	-

Белешка 13.4

МКД '000

	2024	2023
Побарувања од купувачите	4,961	4,967
Побарувања од купувачи во земјата	4,321	4,338
Побарувања од купувачи во странство	217	206
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	386	386
Спорни и сомнителни побарувања	2,648	2,648
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(2,611)	(2,611)

МКД '000

Старосна структура на побарувања од купувачите	до 1 година	од 1 до 3 години	над 3 години	Вкупно
Побарувања од купувачи во земјата	2,879	1,442	-	4,321
Побарувања од купувачи во странство	121	96	-	217
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	-	386	-	386
Спорни и сомнителни побарувања	-	-	2,648	2,648
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	-	-	(2,611)	(2,611)
Вкупно	3,000	1,924	37	4,961

Белешка 13.5

МКД '000

	2024	2023
Обврски / побарувања кон државата	73	206
<i>Обврски кон државата</i>	<i>1,138</i>	<i>1,004</i>
Обврски за данокот на додадена вредност	888	470
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задрж)	249	533
Обврски за персонален данок на доход	-	1
<i>Побарувања од државата</i>	<i>1,210</i>	<i>1,210</i>
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско	1,210	1,210

Белешка 13.6

МКД '000

	2024	2023
Побарувања од вработените	-	2
Останати побарувања од вработените	-	2

Белешка 13.7

МКД '000

	2024	2023
Останати краткорочни побарувања	-	-

Белешка 13.8

МКД '000

	2024	2023
Краткорочни финансиски средства	10	3,702
Краткорочни кредити и заеми во земјата	10	3,702

Белешка 13.9

МКД '000

	2024	2023
Парични средства	7,801	18,394
Парични средства на трансакциски сметки во денари	5,971	17,353
Парични средства во благајна	58	224
Девизни сметки	1,794	876
Депозити - парични еквиваленти	92	56
Останати парични средства	(114)	(115)

Белешка 13.10

МКД '000

	2024	2023
Однапред платени трошоци	-	-

Белешка 14.1

МКД '000

	2024	2023
Долгорочни резервирања	-	-

Белешка 14.2

МКД '000

	2024	2023
Долгорочни обврски	-	-

Белешка 14.3

МКД '000

	2024	2023
Одложени даночни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-

Белешка 15.1

МКД '000

	2024	2023
Обврски кон поврзани друштва	-	-

Белешка 15.2

МКД '000

	2024	2023
Обврски кон добавувачите	663	704
Обврски спрема добавувачи во земјата	323	416
Обврски спрема добавувачи од странство	68	15
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	273	273

Белешка 15.3

МКД '000

	2024	2023
Обврски кон вработените	361	361
Обврски за надоместоци на трошоците на вработените	50	50
Останати обврски спрема вработените	311	311

Белешка 15.4

МКД '000

	2024	2023
Останати краткорочни обврски	-	-

Белешка 15.5

МКД '000

	2024	2023
Краткорочни финансиски обврски	-	-

Белешка 15.6

МКД '000

	2024	2023
Однапред пресметани обврски	20,711	22,150
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	20,519	21,958
Останати пасивни временски разграничувања	192	192

16. КАПИТАЛ

	МКД '000	
	2024	2023
Сопственик	3,731	3,731
Влада на Република Северна Македонија	3,731	3,731

Акционер						
Валута	2024			2023		
	број на акции	% на учество		број на акции	% на учество	
Влада на Република Северна Македонија	60,659	100.00%		60,659	100.00%	
Вкупно	60,659	100.00%		60,659	100.00%	

	МКД '000	
	2024	2023
Законски резерви	1,325	746
Издвојување од добивка	1,325	746

	МКД '000	
	2024	2023
Дивиденди		
Исплатена дивиденда од добивка за годината	-	-

17. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Цели на управувањето со финансиски ризици

Активностите на Друштвото го изложуваат истото на различни финансиски ризици: пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ценовен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносен ризик. Целокупната програма за управување со ризик на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на финансиските пазари и се обидува да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Друштвото.

17.1. Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризик дека промените во пазарните цени, како што се девизните курсеви и каматните стапки, ќе влијаат на приходот на Друштвото или вредноста на неговите финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарниот ризик во рамките на прифатливи параметри, при истовремено оптимизирање на приносот.

Валутен ризик

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Валутниот ризик произлегува од финансиските средства и финансиските обврски деноминирани во валута, која што е различна од известувачката валута на Друштвото. Ризикот се мери со употреба на сензитивната анализа.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута е како што следи:

Валута	МКД '000			
	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	1,750	1,005	68	15
УСД	291	301	-	-
Вкупно	2,041	1,306	68	15

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 1% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

Валута	МКД '000			
	зголемување за 1%		намалување за 1%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	17	10	(17)	(10)
УСД	3	3	(3)	(3)
Нето ефект	20	13	(20)	(13)

Ценовен ризик

Ценовен ризик е ризик дека капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото не е изложено на значаен ценовен ризик.

Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

Финансиски средства		
Некаматносни		
	МКД '000	
	2024	2023
Парични средства		
Побарувања од купувачи	7,801	18,394
Останати побарувања	4,961	4,967
Некаматносни заеми	1,210	1,212
Вкупно некаматносни финансиски средства	13,982	3,702
Каматносни со фиксна каматна стапка		
Каматносни со променлива каматна стапка		
Вкупно каматносни финансиски средства	-	-
Вкупно	13,982	28,275
Финансиски обврски		
Некаматносни		
	2024	2023
Обврски кон добавувачи		
Останати тековни обврски	663	704
Вкупно некаматносни финансиски обврски	1,498	1,365
Каматносни со фиксна каматна стапка	2,161	2,069
Каматносни со променлива каматна стапка		
Вкупно каматносни финансиски обврски	-	-
Вкупно	2,161	2,069

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 100 базични поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

Назив	МКД '000			
	зголемување за 100 базични поени		намалување за 100 базични поени	
	2024	2023	2024	2023
Земени кредити	-	-	-	-
Дадени кредити	-	-	-	-
Нето ефект	-	-	-	-

17.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и произлегува главно од побарувањата на Друштвото од купувачи, како и инвестициите во банки, т.е. банкарски депозити, готовина и парични еквивалент. Максималната изложеност на кредитен ризик е нето сметководствената вредност на побарувањата од купувачи и другите побарувања.

Изложеноста на Друштвото кон одредени клиенти, како и кредитната способност на клиентите се набљудува навремено, со цел да се намали ризикот од ненаплатливост до најниско ниво. Друштвото утврдува исправка на вредноста која ја претставува неговата проценка за настанатите загуби во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември за тековната година и претходната година е како што следува:

2024

Структура на побарувања од купувачи според нивната доспеаност	Бруто износ	Исправка на вредност	МКД '000
			Нето износ
Доспеани побарувања			
- до 1 година	3,000		3,000
- од 1 до 3 години	1,924		1,924
- над 3 години	2,648	2,611	37
Вкупно	7,572	2,611	4,961

2023

Структура на побарувања од купувачи според нивната доспеаност	Бруто износ	Исправка на вредност	МКД '000
			Нето износ
Доспеани побарувања			
- до 1 година	3,519		3,519
- од 1 до 3 години	1,448		1,448
- над 3 години	2,611	2,611	-
Вкупно	7,578	2,611	4,967

17.3. Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик е ризик дека Друштвото нема да биде во состојба да ги исплати своите обврски навремено. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење. Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според валута (рочност) и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Ова ги исклучува потенцијалните ефекти од непредвидливите ситуации, како што се природни катастрофи или политички турбуленции во регионот.

2024

Не-деривативни финансиски обврски	Сметководствена вредност	Договорени парични одливи	помалку од 1 месец	МКД '000				
				1-3 месеци	3 месеци - 1 година	1-2 години	2-5 години	Над 5 години
Обврски кон добавувачи	391	(391)	391					
Обврски кон вработени	361	(361)	361					
Вкупно	751	(751)	751	-	-	-	-	-

2023

Не-деривативни финансиски обврски	Сметководствена вредност	Договорени парични одливи	помалку од 1 месец	МКД '000				
				1-3 месеци	3 месеци - 1 година	1-2 години	2-5 години	Над 5 години
Обврски кон добавувачи	681	(681)	681					
Обврски кон вработени	311	(311)	311					
Вкупно	992	(992)	992	-	-	-	-	-

17.4. Утврдување на објективната вредност

Освен ако не е поинаку наведено, сметководствената вредност на финансиските инструменти ја одразува нивната објективна вредност.

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност.

18. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

Даноци

Даночните периоди на Друштвото можат да бидат предмет на инспекција од страна на даночните органи до истекот на 5 години од крајот на годината во која е поднесена или требало да биде поднесена пријавата и може да се наметнат дополнителни даноци или казни во согласност со толкувањето на даночното законодавство. Раководството на Друштвото не е запознаено со околности кои би можеле да доведат до дополнителна обврска по овој основ.

19. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Друштвото е основано од Влада на Република Северна Македонија, кој поседува 100% од капиталот. Табелата подолу ги презентира трансакциите со поврзаните страни и клучниот раководен персонал:

	МКД '000	
	2024	2023
Добиени субвенции		
Влада на Република Северна Македонија	45,000	52,000
Надоместок за клучен персонал		
Бруто плати на генерален директор и заменик директор	3,023	2,076

20. НАСТАНИ ШТО СЕ СЛУЧИЛЕ ПО ДЕНОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По 31 декември 2024 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.